



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 26 март 1976
Скопје
Број 9 Год. XXXII

Претплата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

79.

Врз основа на член 36-б од Законот за организација на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/65, 50/68, 51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА

1. Средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница, собрани на територијата на Социјалистичка Република Македонија, ќе се користат според членот 36-б од Законот за организација на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, за намените и под условите утврдени со оваа одлука.

Средствата од ставот 1 на оваа точка ги претставуваат и тоа:

— делот од собраните средства до 31 декември 1971 година кај Народната банка на Југославија, што и се ставени на располагање на Поштенската штедилница;

— порастот на штедните влогови од 1. I. 1972 до 31. XII. 1976 година;

— делот од достасаните ануитети до 31 декември 1976 година по одобрените кредити од средствата на штедните влогови преку Поштенската штедилница и Стопанската банка — Скопје;

— износот на припишаната камата на штедните влогови кај Поштенската штедилница; и

— неискористените средства од 1. I. 1972 година до 31. XII. 1975 година.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука, по издвојувањето на средствата за давање кредити на претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје, во износ од 80.000.000 динари, за Воениот сервис за одобрување на потрошувачки кредити за активните воени лица во износ од 15.000.000 динари, Поштенската штедилница ќе даде на Првата основна банка — Белград 2.100.000 динари за Поштенската штедилница — Белград, и на Стопанската банка — Централна во Скопје за намените и под условите определени со оваа одлука.

3. Кредитите од точката 2 на оваа одлука на Воениот сервис наменети за одобрување на потрошувачки кредити на активните воени лица за 1976 година ќе се одобруваат првенствено од средствата што ќе се остварат од наплатените отплати на потрошувачките кредити дадени на воените лица до влегувањето во сила на оваа одлука, а потоа и од средствата утврдени со точка 1 на оваа одлука, под општите услови што важат за давање на потрошувачки кредити на населението.

4. Кредитот на Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје, од точката 2 на оваа одлука, ќе се користи за реализација на среднорочниот план за развој на ПТТ сообраќајот во СР Македонија за периодот 1976—1980 година.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка ќе се користат со рок на враќање од 10 години, а условите на користењето и враќањето ќе ги утврдат со договор Поштенската штедилница и Претпријатието за ПТТ сообраќај.

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се пресметува полугодишно наназад.

5. Првата основна банка — Белград, средствата во износ од 2.100.000 динари од точката 2 на оваа одлука, ќе ги даде на Поштенската штедилница — Белград за изградба на архивски и деловен простор под услови од точката 4 од оваа одлука.

6. По издвојувањето на средствата од точката 2 на оваа одлука, преостанатите средства на штедните влогови ќе се користат за:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) намирување на достасаните обврски по користените позајмици од средствата на Федерацијата | 72.000.000 динари |
| 2) одобрување кредит на СР Црна Гора за пречекорување на пругата Белград—Бар | 10.500.000 динари |
| 3) одгледување добиток, до | 22.500.000 динари |
| 4) купување на вагони, до | 20.000.000 динари |
| 5) продажба на сервиска опрема на кредит во земјата и во странство, до и тоа за: | 40.000.000 динари |
| а) автобуси на претпријатието за автокаросерија „11 Октомври“ Скопје | |
| б) подготовка на производство по склучени договори за продажба на сопирачки на кредит; и | |
| в) продажба на опрема на домашниот и странскиот пазар на кредит | |
| б) резерва | 9.800.000 динари |

Средствата од ставот 1 под 1) од оваа точка, ќе се користат според условите утврдени во член 5 од Законот за републичкиот буџет за 1976 година.

Средствата од ставот 1 под 2) ќе се користат врз основа на Меѓурепубличкиот договор, како транша за 1976 година.

Средствата од ставот 1 под 3) ќе се користат според посебна програма. Условите за користење на овие средства ќе ги утврди Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, а корисниците на кредитите ќе ги определи Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Кредитот од ставот 1 под 4) ќе се даде на ЖТП — Скопје како учество за купување на вагони со рок на враќање од 3 години.

Средствата од ставот 1 под 5) ќе се користат во износи и корисници што ќе ги предложи Фондот за кредитирање на продажбата на домашна опрема во земјата.

Средствата од ставот 1 под 6) претставуваат нераспределени средства и ќе се користат со претходна согласност на Републичкиот секретаријат за финансии.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка, со исклучок на кредитите под 2) и 3), Стопанската банка ќе ги дава со каматна стапка во висина до 10% поголема од стапката по која Поштенската штедилница средствата ќе ги дава на Стопанската банка. Роковите на користењето и враќањето на кредитите ќе ги утврдуваат, со договор, Стопанската банка и корисниците на кредитите.

Кредитите од ставот 1 под 2) на оваа точка, Стопанската банка — Централа во Скопје ќе ги даде на СР Црна Гора, преку Инвестиционата банка — Титогорад, под следните услови:

— рок на враќање 12 години, со тоа што првиот анuitет стасува на 1. I. 1977 година; и

— каматна стапка 6% годишно.

Разликата во каматата до 9% на кредитот од претходниот став ќе се надомести на Стопанската банка од средствата на Републиката.

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се пресметува полугодишно наназад.

7. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се користат во зависност од динамиката на приливот на средствата.

Остварениот прилив на средствата над износот определен со оваа одлука се внесува во резервата (точка 6 под 6).

8. Поштенската штедилница е должна позитивната разлика на средствата од штедните влогови, по извршената пресметка и по издвојувањето на делот на средствата за резерва на сигурноста и за делот од средствата за кредитирање на Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје и Воениот сервис, да ја пазни месечно сразмерно на делот што и припаѓа на СР Македонија најдоцна до 5-ти во месецот за минатиот месец, во полза на посебна сметка кај Стопанската банка — Централа во Скопје и Првата основна банка — Белград.

9. Одобрените и неискористени кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница до 31 декември 1975 година ќе се користат во 1976 година.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

Бр. 12-386/1
27 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

80.

Врз основа на член 23 од Законот за Републичкиот буџет за 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 46/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1976 ГОДИНА

1. Средствата утврдени со Републичкиот буџет за 1976 година, Раздел 16 — „Републички секретаријат за финансии“, позиција 196 — „За изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката“ во вкупен износ од 100.000.000 динари се распределуваат на следниве корисници:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Македонска академија на науките и уметностите | |
| — за изградба на зградата | 23.430.000 дин. |
| 2) Македонски народен театар | |
| — за изградба на зградата на Оперско-балетскиот театар | 15.000.000 „ |
| — за изградба на Високата музичка школа | 3.000.000 „ |
| 3) Радио-телевизија — Скопје | |
| — за изградба на РТВ — Дом | 6.000.000 „ |
| — за изградба на II-та ТВ мрежа | 4.000.000 „ |

- | | |
|--|--------------|
| 4) Општа заедница на образованието | |
| — за опремување на средните училишта | 3.500.000 „ |
| 5) Републички секретаријат за внатрешни работи | |
| — за изградба на Средното училиште за внатрешни работи | 3.000.000 „ |
| 6) Извршен совет на Собранието на СР Македонија | |
| — за изградба на работни простории за републиката управа | 13.000.000 „ |
| 7) НИП „Нова Македонија“ | |
| — за доградба на работни простории | 6.900.000 „ |
| 8) За изградба на спомен-домови на културата и тоа: | |
| — на општината Битола | 6.720.000 „ |
| — на општината Ресен | 1.680.000 „ |
| — на општината Куманово | 3.000.000 „ |
| — на општината Битола — за изградба на историски архив | 1.750.000 „ |
| 9) Републичка заедница на културата | |
| — за набавка на библиобуси | 500.000 „ |
| 10) Нераспределено | 8.520.000 „ |

2. Износите на средствата од претходната точка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за финансии, според динамиката на извршувањето на работите и приливот на средствата на Републичкиот буџет.

3. Средствата распределени на корисниците од точката 1, потточките 1, 2, 3, 8 и 9 се како учество на Републиката во финансирањето на споменатите објекти.

4. Неискористените средства по оваа одлука, ќе се пренесат за користење во наредната година.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-525/1
27 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

81.

Врз основа на член 3, став 3 од Законот за Републичкиот буџет за 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 46/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДИНАМИКАТА ЗА ПРЕВКУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ ВО 1976 ГОДИНА

1. Средствата за Фондот на солидарноста со неврзаните земји, утврдени со Републичкиот буџет за 1976 година, ќе се издвојуваат во висина од 2,7% од остварените приходи од основниот данок на промет, наплатени по тарифен број 1 од Тарифата на основниот данок на промет, а најмногу до 23.000.000 динари.

2. Средствата од претходната точка се издвојуваат на посебна сметка на Републиката кај Службата на општественото книговодство — Филијала 40100 — Скопје, од која во рок од 25 дена по истекот на тримесечјето ќе се преведуваат на посебната сметка на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и земјите во развој кај Службата на општественото книговодство на Југославија.

Преведувањето на средствата ќе го врши Републичкиот секретаријат за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-436/1
27 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

82.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, поради истек на мандатот на:

д-р Александар Серафимовски,
Радомир Волинец.

II. За членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, со мандат од две години, се именуваат:

1. Димитар Алексов, претседател на Комисијата за соработка со општествените организации и здруженијата на граѓаните на РК ССРМ,

2. Јорго Хаџистерџо, помошник на републичкиот секретар за правосудство,

3. Ристо Грунче, директор на Природно-научниот музеј на Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-586/1
27 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

83.

Врз основа на член 67 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70, 20/71, 35/71 и 34/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсна комисија за избор на директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје, се именуваат:

1. д-р Стефан Стефановски, редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје.

2. Митко Велков, помошник директор на Републичкиот завод за социјални прашања,

3. Стеван Зорба, директор на Заводот за унапредување на предучилишното и основното образование во Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-587/1
27 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

84.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД

1. Се разрешува од должност потсекретар во Републичкиот секретаријат за труд Крсте Нелковски, поради заминување на друга должност, сметано од 1 март 1976 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-577/1
27 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

85.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО

1. Се разрешува од должност советник на републичкиот секретар за правосудство Перо Андоновски, поради заминување на друга должност, сметано од 3 февруари 1976 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-578/1
27 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

86.

Врз основа на член 4 став 5 од Законот за заштита на воздухот од загадување („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ШТЕТНИТЕ МАТЕРИИ ВО ВОЗДУХОТ

Член 1

Со овој правилник се утврдува методологијата за следење на штетните материи во воздухот во станбените зони, во кои може да дојде до загадување на воздухот од индустриски и други објекти, над максимално допуштените концентрации.

Член 2

Квалитетот на воздухот во станбените зони се следи континуирано во поглед на присуството на прашина, чад и сулфур-диоксид.

Во колку моторните возила имаат значителен удел во загадувањето на воздухот во станбените зони се вршат континуирани следења на јаглен моноксид, азотниот диоксид, оловото, јаглен-водороди и оксиданси.

Член 3

Во станбените зони каде постојат и други извори на загадување на воздухот, се следат и други штетни материји карактеристични за тие извори, кои материји се определени со Законот за заштита на воздухот од загадување и прописите донесени врз основа на него.

Член 4

Во станбените зони до 20.000 жители се определуваат најмалку три мерни места за прашина и најмалку едно мерно место за чад и сулфурдиоксид.

Во станбените зони од 50—100.000 жители се определуваат по едно мерно место за прашина за секои 10—20.000 жители и најмалку три мерни места за чад и сулфур диоксид.

Во станбените зони со над 100.000 жители се определуваат по едно мерно место за прашина за секои 20—25.000 жители и шест мерни места за чад и сулфур диоксид.

Член 5

Локациите на кои ќе бидат поставени мерните места мораат да ги задоволат следните услови:

1. да бидат репрезентативни во поглед на очекуваното ниво на концентрации;
2. да бидат репрезентативни во метеоролошки смисол;
3. да бидат погодни за сместување на мерниот инструментариј.

Член 6

Примероците на воздухот се земаат приземно во зоната на дишење од 1,5—2,5 метри од тлото, според методологијата утврдена со овој правилник.

Член 7

Во станбените зони загадени од сообраќајот со моторни и други возила, со погон на течни горива, се определуваат мерења на јаглен моноксид, азот диоксид, олово, јаглено-водороди и оксиданси, најмалку двапати годишно по седум дена еднопо-друго, при максимална фреквенција на возилата односно при метеоролошки услови кои го отежнуваат распрашувањето на аерозагадувањето.

Примероците на воздухот за определување на загадувањата од моторните возила се земаат на 1,5 метар од тлото и тоа истовремено на тротоарот пред најблиската станбена зграда, помеѓу зградите (слободен простор или дворно место), како и на балконот на први спрат на најблиската станбена зграда од мерното место.

Член 8

Присуство на штетни материји во воздухот се утврдува на следните начини:

Наслов на штетната материја	Начин на земање примероци за анализа	Методи на анализата	Резултати од анализата на поед. среднод.
Сулфурдиоксид	Апсорпционен раствор	Колориметр. (титриметр.)	Поединечна и средн. (МДК)
		Кулографија со рекордер	—
Сулфурна киселина	Филтер со обработ. во јодидјодантна смеса	Фотоелектро-колориметрија	—
Чад	Филтерхартија	Форметрија	Среднодневна (МДК)
Олово	Мембранфилтер	Поларографија спектро-фото-метрија	
Оловен сулфид	Мембранфилтер	Поларографија спектрофото-метрија	—
Арсен (неорг. соединенија)	—	Спектрофото-метрија	—
Јаглендисулфид	Апсорпционен раствор	Колориметрија	Поединеч. (МДК)
Јагленомоноксид	Пластична кеса или гумен балон	Колориметрија	—
Азотен диоксид	Апсорпционен раствор	Спектрофотометрија, фотоколориметрија	—
Флуориди	Апсорпционен раствор	Спектрофотомет. со јонселективна електрода	—
Оксиданси	Апсорпционен раствор со солта на Мор	Фотоелектроколориметрија	—
Јагленоводороди	Апсорпционен раствор	Колориметрија	—
Пепел и инертна прашина	Собирачна површина (инка сад)	Гравиметрија, колориметрија	Среднодневна (МДК)

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 01-01-521
16 февруари 1976 година
Скопје

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,
Јездимир Богдански, с. р.

87.

Врз основа на член 21 од Законот за заштита-
та на воздухот од загадување („Службен весник
на СРМ“ бр. 20/74), републичкиот секретар за
здравство и социјална политика донесува

П Р А В И Л Н И К

**ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ
НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ МЕРЕЊА,
КОНТРОЛА И ЕВИДЕНЦИЈА НА МЕРЕЊАТА ОД
ИСПУШТЕНИТЕ ШТЕТНИ МАТЕРИИ ВО ВОЗ-
ДУХОТ**

Член 1

Организациите на здружен труд, другите правни лица и граѓаните кои вршат мерења на загаденоста на воздухот, доставуваат извештај за изврше-

ните мерења на општинскиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција и на Републичкиот хидрометеоролошки завод еднаш месечно и тоа најдоцна до 15-ти во наредниот месец за изминатиот месец, на начин и со податоци предвидени во обрасците број 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Во колку организациите на здружен труд, други правни лица и граѓаните кои вршат мерења на загаденоста на воздухот утврда дека концентрацијата на сулфур-диоксид преминува $0,5 \text{ mg/m}^3$ во траење од $0,5$ час или $0,15 \text{ mg/m}^3$ во траење од 24 часа, должни се веднаш да го известат општинскиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција и Републичкиот хидрометеоролошки завод.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-01-521
16 февруари 1976 година
Скопје

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,
Јездимир Богдански, с. р.

Образец бр. 1
формат 20 x 30 см.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ МЕРЕЊА НА ЗАГАДЕНОСТА НА ВОЗДУХОТ

Назив на објектот и постројката _____

Општина _____

Место _____

Мерна точка _____

Месец _____

Година _____

[illegible]

[illegible]

88.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за
заштита на воздухот од загадување („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 20/74), републичкиот секретар
за здравство и социјална политика донесува

**УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА
ЗАГАДУВАЧИТЕ**

1. Регистарот на загадувачите се води според одредбите на ова упатство.

2. Регистарот на загадувачите се води по образецот бр. 1 кој е составен дел на ова упатство.

3. Регистарот се води во форма на тврда укоричена книга. Листовите на регистарот се нумерирани и прошиени со емственик чии два краја се потпечатени со висок на внатрешната страна од задната корица на регистарот.

4. На еден регистарски лист може да се впишува податоци само за еден објект, постројка или уред кои го загадуваат воздухот.

5. Во регистарот се запишуваат податоци предвидени со образецот како и промените што ќе настанат по запишувањето.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција промените ги запишува со денот кога е примена веста за промена.

6. Запишувањето во регистарот се врши со црно мастило, а исправките со црвено мастило.

Секоја исправка во регистарот мора да биде оверена од работникот кој го води регистарот.

7. Со пополнување на регистарскиот лист се отвара нов регистарски лист на кој се означува регистарската страна од која е извршен преносот на поранешниот регистарски лист.

8. За запишување во регистарот на загадувачите организациите на здружен труд, другите правни лица и граѓаните поднесуваат писмена пријава до општинскиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција по обр. 2 кој е составен дел на ова упатство.

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,
Јездимир Богдански, с. р.

РЕГИСТАР НА ЗАГАДУВАЧИТЕ

Регистарски број _____ Образец бр. 1
формат 20 x 30 см.

1. _____
(назив на објектот, постројката или уредот, кои
можат да го загадат воздухот)

2. _____
(место и адреса)

3. _____
(вид и количина на потрошеното цврсто гориво
за 24 часа)

а) _____
(процентуална содржина на сулфур во горивото)

4. _____
(вид и количина на потрошеното течно гориво за 24 часа)

а) _____
(процентуална содржина на сулфур во горивото)

5. _____
(ТИП ЛОЖИШТА)

6. _____
(вид и количина на другите материи кои се испуштаат во воздухот за 24 часа во тони)

7. _____
(краток опис на технолошкиот процес)

8

(вид, потекло и количина на суровината која се користи)

9. _____
(бр. и висина на оџакот во метри, или местото каде
се испуштаат штетните материи во метри)

a) _____
(температура на излезните гасови)

10. _____
(растојание на станбените згради во метри)

11. _____
(растојание од останатите објекти во метри)

12. _____
(уреди за прочистување на штетните материи кои
се испуштаат во воздухот)

a) (бpoj)

б) _____
(вид и тип на уредот)

В) _____
(што прочистуваат)

г) _____
(степен на прочистување)

(дата на регистрирањето, (потпис на одговор. лице)

Образец бр. 2
формат 20 x 30 см.

ДО САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА

П Р И Ј А В А

за запишување во регистарот на загадувачите

Врз основа на член 30 од Законот за заштита на воздухот од загадување („Сл. весник на СРМ“, бр. 20/74), поднесуваме пријава за запишување во регистарот на загадувачите што се води во санитарната инспекција на Собранието на општина _____ со следните податоци:

1. _____
(назив на објектот, постројката или уредот, кои можат да го загадат воздухот)
2. _____
(место и адреса)
3. _____
(вид и количина на потрошеното цврсто гориво за 24 часа)
а) _____
(процентуална содржина на сулфур во горивото)
4. _____
(вид и количина на потрошеното течно гориво за 24 часа)
а) _____
(процентуална содржина на сулфур во горивото)

5. _____
(тип ложишта)
6. _____
(вид и количина на другите материи кои се испуштаат во воздухот за 24 часа во тони)
7. _____
(краток опис на технолошкиот процес)
8. _____
(вид, потекло и количина на суровината која се користи)
9. _____
(број и висина на опакот во метри, или местото каде се испуштаат штетните материи во метри)
а) _____
(температура на излезните гасови)
10. _____
(растојание на станбените згради во метри)
11. _____
(растојание од останатите објекти во метри)
12. _____
(уреди за прочистување на штетните материи кои се испуштаат во воздухот)
а) _____
(број)
б) _____
(вид и тип на уредот)
в) _____
(што прочистуваат)
г) _____
(степен на прочистување)

М. П.
ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАБАТА

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДО- БИЈНОСТ

120.

Врз основа на член 1 од Самоуправната спогодба за основање на Заедница за заштита од градобијност, Основачкото собрание на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на ден 12. II. 1976 година донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП- РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

Член 1

Со оваа одлука се основа Републичка самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност (во натамошниот текст: Заедница).

Член 2

Заедницата е самостојна и самоуправни организација која има својство на правно лице. Заедницата ќе работи под називот: „Републичка самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност“.

Седиште на Заедницата за заштита од градобијност е Скопје.

Член 3

Управувањето во Заедницата се засновува врз начелата на самоуправувањето.

Орган на управување на Заедницата е Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност.

Член 4

Заедницата ја претставува и застапува претседателот на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност.

Член 5

Заедницата ќе отвори своја жиро сметка.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2

25 март 1976 година
Скопје

Претседател

на работното претседателство на основачкото собрание на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност,
Кошевски Трајче, с. р.

121.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на ден 12. III. 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО- НЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

Член 1

Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност ги утврдува следните придонеси што ги плаќаат и тоа:

1. Основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството по стапка 0,19% од доходот остварен од земјоделска дејност намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

2. Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по стапка од 2,1% на личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход).

3. Заедниците за осигурување на имоти и лица „Македонија“ и „Дунав“ и Сојузот на здружението на тутунопроизводителите на СР Македонија учествуваат со 3.000.000 дин. во износ на минатогодишните обврски на договорувачите.

Член 2

По однос на пресметувањето и уплатувањето, застареноста и наплатата на придонесот на Заедницата ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за данокот на доход на организациите на здружениот труд и од Законот за данокот на граѓаните.

Член 3

Во Социјалистичка Република Македонија од плаќање на придонеси на Заедницата за 1976 година се изземаат општините (организациите и индивидуалните земјоделци): Тетово, Гостивар, Кичево, Македонски Брод, Дебар, Кр. Паланка, Пробиштип, Кочани, Берово, Делчево, Винаца и Кратово, поради неорганизирана заштита од градобијност во тие општински подрачја.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1976 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5

25 март 1976 година

Скопје

Претседател

на Републичката самоуправни
интересна заедница за заштита
од градобијност,

Кошевски Трајче, с. р.

ОСНОВНА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО —
СВЕТИ НИКОЛЕ

122.

Врз основа на член 9, точка 3 и член 19 од Законот за самоуправни интересни заедници на образование („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 од Статутот на Заедницата за основно образование — Свети Николе, Собранието на Заедницата за основно образование, на својата седница одржана на 25 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход за финансирање на основното образование за 1976 година се утврдуваат и тоа:

1. Придонес од личен доход од работен однос-по стапка од	5,00%
2. Придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од	6,00%
3. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност-по стапка од	6,00%
4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност-по стапка од	6,00%

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос се однесува на бруто личниот доход.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 февруари 1976 година.

Бр. 02-22/2

25 февруари 1976 година
Свети Николе

Претседател,
Станое Стојковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО

123.

Врз основа на член 25, став 1, алинеја 2 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 22, точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, со рамноправно учество на Соборот на делегатите на корисниците на услуги-работници и Соборот на делегатите на давателите на услуги, на седницата одржана на 24 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ, АДВОКАТИТЕ И АВТОПРЕВОЗНИЦИТЕ

I

Како основица за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на самостојните занаетчии, самостојните угостители, адвокатите и автопревозниците служи даночната основица (личен доход) од самостојно вршење на стопанска дејност утврдена за претходната година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за тековната година.

За самостојните занаетчии, самостојните угостители, адвокатите и автопревозниците, на кои не им се утврдени даночните основици, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ, како основица за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување служи годишниот паушален износ на данокот од самостојно вршење на стопанската дејност во тековната година.

Основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за обврзниците на придонес утврдени во претходните ставови не може да изнесуваат помалку од минималниот личен доход во Републиката за тековната година.

II

Ако даночната основица (личен доход) е утврдена за дел од календарската година, основицата за осигурување се утврдува според таа даночна основица пресметана за цела година.

Ако даночната основица не е утврдена како основица за плаќање на придонесите и определување на правата по основ на здравственото осигурување, привремено ќе се смета најниската основица на осигурувањето од точката 1, став 2 на оваа одлука со тоа што конечното утврдување на основицата на осигурувањето ќе се изврши кога ќе биде утврдена даночната основица од самостојното вршење на стопанската дејност.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 01-747/1

24 февруари 1976 година
Кичево

Претседател,
Буде Трпески, с. р.

124.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/73) и член 22, точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, со рамноправно учество на Соборот на делегатите на кооперациите на услуги-земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услуги, на седницата одржана на 24 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Член 1

Се утврдува височината на учеството-партиципацијата на осигурениците-земјоделци во трошоците на здравствената заштита предвидена во законските прописи и нормативните акти на Заедницата, само за надзадолжителните видови на здравствената заштита.

Член 2

Осигурениците-земјоделци со учество од 50% од цената на услугата имаат право да ги користат следните видови здравствена заштита:

1. Преглед и лекување кај лекар од општа практика и лекар специјалист во сите видови на амбулантно-поликлиничките здравствени работни организации, како и потребни лабораториски испитувања во врска со прегледот;

2. Стационарно лекување во сите стационарни здравствени организации, вклучувајќи ги и специјализираните стационари, освен стационарите со примена на природните фактори на лекување;

3. Прегледи, лекување, пломбирање и вадење на заби во сите забоздравствени организации, вклучувајќи ја и специјалистичката ортодонција, освен ортодентските помагала;

4. Превоз со кола за итна помош кога таа е неопходна за пренос на болниот од станот до најблиската здравствена работна организација која може да му пружи потребна лекарска помош; и

5. Лекови и санитарски материјал во амбулантно-поликлиничкото лекување кога не се пресметани во цената на услугата.

Член 3

Учениците и студентите до 26 годишна возраст, кои се наоѓаат на редовно школување, ќе партиципираат во проширените права на здравствената заштита со 20% од цената на услугата.

Член 4

Осигурениците — земјоделци учеството предвидено во оваа одлука за извршените здравствени услуги го плаќаат на здравствената организација која ја извршила услугата.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување височината на учеството на осигурените лица во поднесувањето на трошоците за здравствени услуги, бр. 01-8512 од 28 декември 1972 година, на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Охрид.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-746/1

24 февруари 1976 година

Кичево

Претседател,
Буде Трпески, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 26 од 12. II. 1975 година ги запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 230, следните деловни единици на ООЗТ трговија на мало и големо „Снабдител“ — Штип, во состав на „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип:

1. Деловна единица — Продавница Слаткара, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ бр. 23.

Предмет на работење: промет со слаткарски производи: бонбони, локум, таан алва, безалкохолни пијалоци, напелитанки, кекси, чоколади, гума за жвакање, лимонада, боза, сладолед, бели печива и јогурт.

Раководител на деловната единица е Неда Малечкова.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на ООЗТ „Снабдител“ — Штип, бр. 02-44 од 7. X. 1974 година.

2. Деловна единица — Продавница односно Колонијална самопослужна продавница, со седиште во Штип, ул. „Христија Карпош“ бр. 40.

Предмет на работење: промет на мало со колонијално-прехранбени-производи, алкохолни флаширани пијалаци, сувомесни производи, млечни производи, предмети од општа употреба и предмети за домаќинство, леб и бели печива, јајца и месо од живина.

Раководител на деловната единица е Ристо Наумов.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на ООЗТ „Снабдител“ — Штип, бр. 02-44/1 од 7. X. 1974 година.

3. Деловна единица — Продавница — слаткара, со седиште во Штип, ул. „Крсте Мисирков“ бб (Ново Село).

Предмет на работење: промет со слаткарски производи, леб и бели печива, млеко и млечни производи, флаширани безалкохолни пијалаци, бонбони, таан алва, напелитанки, кекси, чоколади, гума за жвакање, лимонада, боза, сладолед и јогурт.

Раководител на слаткарката е Кирил Тимов.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на ООЗТ „Снабдител“ — Штип, бр. 02-44 од 7. X. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 26/75. (268)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 162 од 26. XII. 1974 година ја запиша во судскиот регистар Основната организација на здружен труд за кооперација, со седиште во село Блатец. Кочанско во состав на работната организација — Земјоделска трговска организација „Момин Преслап“ од село Блатец, Кочанско.

Предмет на работење:

— унапредување на земјоделското производство и сточарството со засновување на сите видови кооперативни односи со индивидуалните производители и членовите на задругата, организирање откуп и промет со земјоделско производство, обработка и доработка на земјоделски производи, снабдување со репроматеријал, развивање на дејност со домашна ракотворби, иштедно-кредитни работи, вршење услуги со сопствени транспортни средства и со механизација на членовите на задругата и кооперантите.

Овластување на организацијата на здружен труд во правниот промет со трети лица: ОО за кооперација има неограничени овластувања за запишување на сите видови договори во рамките на нејзината дејност.

Одговорност односно исклучување на одговорноста во правниот промет со трети лица: супсидијарна одговорност спрема работната организација.

Директор на ООЗТ за кооперација Љубомир Јованов Синадиновски, кој неограничено ќе ја застапува и потпишува. Лицата кои ќе ја потпишуваат ООЗТ кооперација се: Благој Ј. Анакиев, раководител на работната единица трговија и Љубомир Б. Анакиевски, шеф на книговодството.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на основачкото собрание, донесена на ден 2. XII. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 162/74. (273)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 622/73 од 26. II. 1975 година, на регистарската влошка бр. 243, го запиша во судскиот регистар уписот на овластени лица за потпишување на организацијата на здружен труд, односно лицето Обрад Марковиќ е овластен да ја потпишува целокупната финансиска документација на Организацијата на здружен Рудник за бакар во основање „Бучим“ — Радовиш.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Рудникот за бакар „Бучим“, во основање во Радовиш, бр. 01-45 од 14. XII. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 622/73. (257)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 13/74 од 23. XII. 1974 година, на регистарската влошка бр. 13-00-00 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Беласица“, со седиште во село Костурино, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— општ развој на земјоделството на село;
— развивање и јакнење на социјалистичките самоуправни производни односи;

— организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство, како и производството на задругарите и индивидуалните производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи;

— производство и промет на земјоделски производи, услуги на земјоделски производители во откуп на земјоделски производи, набавка на семенски материјал, ѓубрива и заштитни средства во земјоделството;

— вршење на сите услуги, пружање стручна помош во врска со организирањето и унапредувањето на земјоделското и сточарското производство;

— промет и производство на вар и други градежни материјали;

— промет на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и пржење и продажба на скара.

Овластување и одговорност на организацијата на здружен труд во правниот промет со трети лица: неограничено овластување и неограничена и потполна одговорност.

Имиња и занимања на лицата овластени за застапување и потпишување на задругата: Гоцков Драгомир, директор со неограничени права за застапување и потпишување на задругата и Цветанов Андон, шеф на книговодството.

Задругата во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица — Кооперација, со седиште во село Костурино, Струмичко.

Предмет на работење:

— општ развој на земјоделството и унапредување на социјалистичките, самоуправните производни односи, организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство и производството на задругарите и индивидуалните производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи;

— производство и промет на земјоделски производи;

— вршење услуги на земјоделски производители со откуп на земјоделски производи и продажба на истите;

— снабдување со репроматеријали, семиња, ѓубрива и др. заштитни хемиски средства во земјоделството како и

— пружање на стручна помош во организацијата и унапредувањето на земјоделското и сточарското производство.

2. Деловна единица „Варница“, со седиште во село Костурино, Струмичко.

Предмет на работење:

— производство и промет на негасена вар и др. видови на градежен материјал.

3. Деловна единица „Бифе“ бр. 1, со седиште во село Костурино, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет со сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и пржење и продажба на скара и др.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 13/74. (157)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 17/74 од 23. XII. 1974 година, на регистарската влошка бр. 16-00-00 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Илинден“, со седиште во село Моноспитово, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— го организира унапредувањето на земјоделско-сточарското производство на сопствените капацитети, како и на земјоделско-сточарското производство на индивидуалниот сектор, набавка на земјоделски машини и орудија за работа, репроматеријали за потребите на задругата и на кооперантите и индивидуалните земјоделски производители; врши откуп и продажба на сите видови земјоделско-сточарски производи, жива стока и др. услуги со земјоделска механизација, дава стручна помош на индивидуалните земјоделци во унапредувањето на земјоделството, сточарството и другите дејности; жнеене трска и рогоз како и откуп на трска и рогоз од индивидуалните земјоделци и врши откуп на истата, обавува штетно-кредитно работење, врши угостителски дејности, продажба на месо, градинарски, колонијални и индустриски производи, како и други стоки за широката потрошувачка.

Овластувања на организацијата на здружениот труд во правниот промет со трети лица: неограничени овластувања и неограничена одговорност.

Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања: Димитар Вергов, директор со потполни права во застапувањето и потпишувањето и Кирил Бонев, шеф на сметководството.

Во составот на задругата спаѓаат следните деловни единици:

1. Деловна единица — Кооперација, со седиште во село Моноспитово, Струмичко.

Предмет на работење:

— производство и промет со земјоделски и сточарски производи и жива стока, по пат на организирање и кооперирање со членовите на задругата и индивидуалните земјоделски производители, по пат на договарање.

2. Деловна единица — Крчма бр. 2, со седиште во село Моноспитово, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци, производи од месо, конзервирана риба и месо, смрзната риба, производи од шеќер, пржење и продажба на скара итн.

3. Деловна единица — Продавница број 1, со седиште во село Моноспитово, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет со текстил, галантерија и бижутерија, прехранбени артикли, сувенирни производи, конзервирано месо и зеленчук, смрзната риба и кокошки, зачини, јужно овошје, брашно и тестенини, производи од шеќер и чоколада, алкохолни и безалкохолни пијалаци, јажарија, електрични производи и апарати, артикли за лична хигиена, гра-

дежен материјал и други артикли за широка потрошувачка.

4. Деловна единица — Продавница број 2, со седиште во село Моноспитово.

Предмет на работење:

— промет со текстил, галантерија, бижутерија, прехранбени артикли, сувомесни производи, конзервирано месо и зеленчук, смрзната риба и кокошки, зачини, јужно овошје, брашно и тестенини, производи од шеќер и чоколада, алкохолни и безалкохолни пијалаци, јажарија, електрични производи и апарати, артикли за лична хигиена, градежен материјал и други производи за широка потрошувачка.

5. Деловна единица — Откупен магазин, со седиште во село Свидовица, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп и промет со сите видови земјоделски и сточарски производи, како и жива стока.

6. Деловна единица — Откупен пункт, со седиште во село Босилово, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп и промет со сите видови земјоделски и сточарски производи, како и жива стока.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 16/74. (159)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 160 од 25. XII. 1974 година, на регистарска влошка 357-00-04 го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Продавница број 2, со седиште во село Владимирово, Беровско во состав на Производната трговска организација на здружен труд „Новост“ од село Владимирово, Беровско, со следните податоци:

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриски стоки за широка потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пијалаци, цигари и кибрит, сувомесни производи и др.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 160/74. (173)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 397 од 20. V. 1974 година ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување и потпишување на организацијата на здружен труд — Станица за унапредување на индивидуалното земјоделство од Винаца, Кочанско, односно на местото на досегашниот директор Благој Алексов е овластен за застапување и потпишување на организацијата Стојан Вренцовски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 397/74. (178)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 98 од 28. X. 1974 година, на регистарска влошка 87 ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување и потпишување на организацијата на здружен труд — Основно училиште „Гоце Делчев“ од Св. Николе, односно на местото на досегашниот директор Костадин Коцев е именуван за в. д. директор Костадин Гилев со потполно овластување за застапување и потпишување без ограничување.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе при организацијата на здружен труд бр. 03-159 од 25. X. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 98/74. (189)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. IX. 1974 година, рег. бр. 32/62, книга II е запишана под фирма: Продавница во кругот на Фабриката за преработка на пластични маси „Лихнида“ — Охрид. Предмет на работењето на продавницата е продажба на стоки од сопствено производство и туѓи производи кои го дополнуваат асортиманот и создаваат услови за нормално работење.

Раководител на продавницата е Кецески Милчо.

Продавницата е основана од Фабриката за преработка на пластични маси „Лихнида“ — Охрид, со одлуката бр. 7033 од 26. X. 1973 год.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 856/1974 година. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 471, страна 549, книга III е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Топилницата за цинк и олово, во основање, „Злетово“ — Титов Велес и тоа: Јонче Котески, директор, Тумбов Ѓорѓи, Ивановски Стојче, директор на општ сектор и Татјана Такева, истата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува и ново-назначениот потписник Драган Чолаков, дипломиран правник на Топилницата, назначен со одлуката на Советот на Топилницата број 02-1386 од 31. III. 1975 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 581 од 15. V. 1975 година.

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 4/74 од 16. XII. 1974 година го запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка 136-00-00, основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Моша Пијаде“, со седиште во село Г. Подлог, Кочанско, со следните податоци:

Предмет на работење:

— производство на земјоделски производи, одгледување и товење на крупен и ситен добиток, подигање и одгледување на лозови и овошни насади, луштење, глазирање и пакување на ориз, преработка и доработка на земјоделски производи, откуп и продажба на крупен и ситен добиток, кооперирање со членовите задругари и други земјоделски производители, откуп на земјоделски и сточарски производи и стока, вршење услуги со земјоделски машини и орудија, набавка и продажба на сите видови прехранбени и млечни производи за широка потрошувачка, организирање производство на земја од општествена сопственост, организирање на земјоделско производство на земја под закуп и земја внесена од членовите задругари и кооперанти, врши купопродажба од внатрешен промет на разни стоки, организира штедно-кредитна служба, врши снабдување и продажба на градежни и огревни материјали.

Овластувања на организацијата на здружениот труд во правниот промет со трети лица: неограничени овластувања и неограничена одговорност.

Имиња на лицата овластени за потпишување и границите на нивните овластувања: Ванчо Серафимов, директор со неограничени овластувања за застапување и потпишување и Крале Карев, шеф на сметководството.

Земјоделската задруга „Моша Пијаде“, село Горни Подлог, Кочанско, во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица — Продавница, со седиште во Тетово.

Предмет на работење:

— врши продажба на сите видови мелнички производи, колонијални, индустриски и други производи за широка потрошувачка, продажба на градинарски производи, овошје, грозје, јужно овошје, бел ориз и др.

2. Деловна единица за преработка и доработка на земјоделски производи, со одделение за глазирање и пакување на ориз, со седиште во село Горни Подлог, Кочанско.

Предмет на работење:

— врши лупење на оризова арпа, глазирање на бел ориз, пакување на бел ориз и врши мелеење на зрнести производи.

3. Деловна единица за штедно-кредитни работи, со седиште во село Горни Подлог, Кочанско.

Предмет на работење:

— врши штедно-кредитни работи со членовите на задругата — кооперанти, вработени во задругата и други индивидуални земјоделски производители.

4. Деловна единица — Продавница, со седиште во село Каменица — Делчевско.

Предмет на работење:

— врши продажба на сите видови мелнички производи, колонијални, индустриски и други стоки за широката потрошувачка, градинарски производи, јужно овошје, овоштарски и лозарски производи, бел ориз и друго.

5. Деловна единица — Продавница, со седиште во Ниш.

Предмет на работење:

— врши продажба на сите видови мелнички производи, колонијални, индустриски и други стоки за широката потрошувачка, градинарски производи, јужно овошје, овоштарски и лозарски производи, бел ориз и др.

6. Деловна единица — Продавница, со седиште во Ниш.

Предмет на работење:

— врши продажба на сите видови мелнички производи, колонијални, индустриски и други стоки за широката потрошувачка, продажба на градинарски култури, овошје, грозје, јужно овошје, бел ориз и др.

7. Деловна единица — Продавница, со седиште во Ниш.

Предмет на работење:

— врши продажба на сите видови мелнички производи, колонијални, индустриски и други стоки за широката потрошувачка, продажба на градинарски производи, овошје, грозје, јужно овошје, бел ориз и др.

8. Деловна единица за кооперација со седиште во село Горни Подлог, Кочанско.

Предмет на работење:

— врши набавка на репроматеријали, квалитетни семиња, хемиски средства за заштита на растенијата, вештачки ѓубрива, услуги со земјоделска механизација, откуп и продажба на сите видови сточарски производи, сите видови земјоделски производи, организира производство, откуп и продажба на градинарски производи, организира откуп и продажба на овоштарски и лозарски производи, врши кредитирање со основни и обртни средства за целокупното производство на членовите на задругата, кооперантите и другите индивидуални производители.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 4/74. (148)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 8 од 23. XII. 1974 година го запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка 8-00-00, основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Гоце Делчев“, со седиште во село Ангелци, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— го организира и унапредува земјоделското производство и сточарството на сопствените производни капацитети, унапредување на производството на членовите — кооперанти и индивидуалните земјоделски производители, набавка и продажба на репро-материјали, земјоделски машини и орудија за потребите на задругата и индивидуалните земјоделски производители, врши услуги и пружа стручна помош за унапредување на земјоделството и сточарството на индивидуалните земјоделски производители;

— преку своите продавници врши продажба на сите видови индустриска стока и стока за широката потрошувачка, откупува секакви видови земјоделски, сточарски и други производи, како и жива стока;

— врши откуп и продажба на техничко и огревно дрво, градежен материјал и друго, изра-

ботка и продажба на домашни ракотворби, организира угостителска дејност, продажба на колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци;

— организира кредитирање на индивидуалните земјоделски производители со парични средства, репроматеријали и др.

Овластувања и одговорност на организацијата на здружен труд во правниот промет со трети лица: неограничено овластување и неограничена и потполна одговорност.

Имиња на лицата овластени за потпишување и граници на нивните овластувања: Митко Николов Спасов, директор со неограничени права за застапување и потпишување на задругата и Миле Ефтимов Стојанов, шеф на сметководството.

Задругата во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица за кооперација, со седиште во село Ангелци, Струмичко.

Предмет на работење:

— го организира развојот и унапредувањето на земјоделското производство кај членовите на задругата, кооперантите и индивидуалните земјоделски производители, врши набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и други орудија за потребите на индивидуалните производители, врши услуги со земјоделска механизација, пружа стручна помош за унапредување на земјоделското и сточарското производство, врши откуп на земјоделски и сточарски производи како и жива стока од индивидуалните земјоделски производители, врши преработка и доработка на земјоделското и сточарското производство, набавка и продажба на огревно дрво, градежни материјали и друго, организира домашни ракотворби, врши кредитирање на индивидуалните земјоделски производители со репроматеријали, парични средства и друго.

2. Деловна единица број 1, со седиште во село Ангелци, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет со прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци, сите видови цигари, железарија, земјоделски производи, детергенти и сапуни за перење од сите видови, козметички производи, апарати за домаќинството, сувомесни и конзервирани производи, јужно овошје, сите видови гумени производи, земјоделски алатки, производи од сите видови чинго, електрични уреди, инсталационен материјал, сточна храна, градежни материјали, разна јажарија, сите видови жилети, кафе и какао, колонијални стоки, млечни производи, смрзната риба, кокошки и др. производи опфатени со Законот за малопродажба на стоки.

3. Деловна единица број 2, со седиште во село Пиперово, Струмичко.

Предмет на работење:

— исто како деловната единица број 1.

4. Деловна единица број 3, со седиште во село Ангелци, Струмичко.

Предмет на работење:

— точење и продавање на алкохолни пијалаци на мало, безалкохолни пијалаци, сокови, сите видови цигари и кибрит, сувомесни производи, конзерви од риба и месо, производи од какао, чоколади, бонбони, наполитанки, млечни производи, кафе, сите видови слатки, топли напитки и други производи.

5. Деловна единица број 4, со седиште во село Ангелци, Струмичко.

Предмет на работење:

— исто како деловната единица бр. 3.

6. Деловна единица број 5, со седиште во село Градошорци, Струмичко.

Предмет на работење:

— исто како деловната единица бр. 4.

7. Деловна единица за откуп на земјоделски производи, жива стока и др., со седиште во село Гечерлија, Струмичко.

Предмет на работење:

— организира унапредување на земјоделското производство, унапредување и развивање на сто-

чарството, ги снабдува индивидуалните земјоделски производители со репроматеријали, врши услуги на индивидуалните земјоделци со земјоделска механизација и др.

— врши откуп од индивидуалните земјоделци на земјоделски производи, жива стока, сточарски производи, огревно дрво и др.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 8/74. (152)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 12 од 23. XII. 1974 година го запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 12-00-00, основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Оризарство“, со седиште во село Колешино, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на земјоделското и сточарското производство, како и производството на индивидуалните земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи;

— набавка и продажба на репроматеријали и земјоделски машини и орудија за потребите на задругата и кооперантите;

— откуп на земјоделски и сточарски производи, прехранбени артикли, жива стока на големо и мало;

— преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи;

— опаковка и продажба на колонијални и индустриски стоки на големо и мало;

— откуп, преработка и пласман на техничко и огревно дрво и градежни материјали на големо и мало;

— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби;

— штедно-кредитно работење;

— давање стручна помош за унапредување на земјоделското и сточарското производство.

Во правниот промет со трети лица има неограничено овластување и неограничена и потполна одговорност.

Имиња на лицата овластени за потпишување и застапување и граници на нивните овластувања: Банчо Китанов, директор со неограничени права за застапување и потпишување и Ангелов Трајко Ѓорѓи, шеф на книговодството.

Задругата во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица — Продавница број 1, со седиште во село Колешино, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на мало на мешани стоки, електро уреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб и брашно, сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галантерија, алкохолни и безалкохолни пијалаци, гумени и пластични производи и др.

2. Деловна единица — Продавница број 2, со седиште во село Габрово, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на мало на трговски мешани стоки, електро-уреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб и брашно, сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галантерија, алкохолни и безалкохолни пијалаци, гумени и пластични производи и др.

3. Деловна единица — Продавница број 3, со седиште во село Колешино, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на мало на трговски мешани стоки, електро уреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб и брашно, сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галантерија, алкохолни и безалкохолни пијалаци, гумени и пластични производи и др.

4. Деловна единица — Продавница бр. 4, со седиште во село Мокрисво, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на мешана стока, електро уреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб и брашно,

сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галантерија, алкохолни и безалкохолни пијалаци, гумени и пластични производи и др.

5. Деловна единица — Продавница број 5, со седиште во село Мокрино, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на мешана стока, електро уреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб и брашно, сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галантерија, алкохолни и безалкохолни пијалаци, гумени и пластични производи и др.

6. Деловна единица Крчма „Извор“, со седиште во село Колешино, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци, сите видови цигари, продажба на разни мезиња и салата, конзерви и сувомесни производи, продажба на сите видови шеќерни производи, чоколада, бонбони, кекси, наполитанки и др.

7. Деловна единица за кооперација, со седиште во село Колешино, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет со сите видови земјоделски и сточарски производи;

— организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство;

— набавка на репроматеријали и земјоделски машини и нивна продажба.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 12/74. (156)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 14 од 23. XII. 1974 година, на регистарската влошка бр. 14-00-00, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Карбино“, с. Владевици, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— набавка и продажба на сите видови индустриска стока за широката потрошувачка;

— откуп и промет на сите видови земјоделски, сточарски и прехранбени артикли, жива стока и сточарски производи;

— откуп, преработка и пласман на техничко и огревно дрво, градежни материјали, железо и др.;

— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби;

— прибирање на парични средства и давање на заеми;

— организирање и пружање на угостителска дејност и услуги;

— продажба на колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци;

— вршење на сите услуги и пружање на стручна помош во врска со организацијата и унапредувањето на земјоделството, земјоделското и сточарското производство.

Во правниот промет со трети лица има неограничено овластување и неограничена и потполна одговорност.

Лазаров Благој, директор неограничено ја застапува и потпишува задругата.

Земјоделската задруга „Карбино“, село Владевици, Струмичко, во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица — Продавница број 1, со седиште во село Владевици, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриски производи за широката потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пијалаци, цигари и кибрит.

2. Деловна единица — Продавница, со седиште во село Трибичино, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на индустриски стоки за широката потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пијалаци, цигари и кибрит.

3. Деловна единица — кооперација, со седиште во село Владевици.

Предмет на работење:

— промет со сите видови земјоделски и сточарски производи, организирање и унапредување
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 14/74. (158)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 17 од 23. XII. 1974 година го запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 17-00-00, основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Јане Сандански“, со седиште во село Муртино, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на сопственото земјоделие и сточарството, како и производството на задругарите и индивидуалните производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи, набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и орудија за потребите на задругата, задругарите и индивидуалните земјоделски производители, на сите видови индустриска стока за широката потрошувачка, откуп и промет на сите видови земјоделски и сточарски производи и жива стока, преработка и доработка на сточарски производи, откуп, преработка и пласман на техничко и огревно дрво, градежни материјали на големо и мало, изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби, прибирање на парични средства и давање на заеми и штедно-кредитни работи, организирање, пружање и давање на хотелско-угостителски услуги, продажба на колонијални бакалски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци на големо и мало, вршење на превозни и транспортни услуги со свои возила, вршење на сите услуги и давање на стручна помош во врска со организацијата и унапредувањето на земјоделското и сточарското производство, почетните, основните и обртните средства на задругата, продажба на месни и сувомесни производи и на сите видови овошје и зеленчук.

Овластувања и одговорност на организацијата на здружен труд во правниот промет со трети лица: неограничени овластувања и неограничена и потполна одговорност.

Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања: Никола Манев, директор со неограничени права за застапување и потпишување на задругата и Васил Азманов, шеф на сметководството.

Задругата во својот состав ги има и следните деловни единици:

1. Деловна единица — Продавница број 1, со седиште во село Муртино, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриски производи за широката потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пијалаци, цигари, кибрит, месни и сувомесни производи, селскостопански и земјоделски производи.

2. Деловна единица — Продавница број 2, со седиште во село Муртино, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриски стоки од широката потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пијалаци, цигари и кибрит, сите видови месни и сувомесни производи.

3. Деловна единица — Бифе-крчма, со седиште во село Турново, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, месни и сувомесни производи, скара, кибрит и цигари.

4. Деловна единица — Кооперација, со седиште во село Муртино, Струмичко.

Предмет на работење:

— организира унапредување на земјоделското производство, сточарството и другите дејности на индивидуалните земјоделски производители, врши услуги со земјоделска механизација, снабдување со репроматеријали, вештачки ѓубрива и други хемиски средства за заштита на работата, откупува земјоделски и сточарски производи, жива стока и

други пазарни вишоци од индивидуалните земјоделски производители, ги снабдува индивидуалните производители со прехранбени, колонијални и други производи од широката потрошувачка.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 17/74. (160)

Окружниот стопански суд во Штип со решението бр. 19 од 25. XII. 1974 година го запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 19-00-00 основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Солун“, со седиште во село Моноспитово, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство, како и производството на задругарите и индивидуалните земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи;

— производство, преработка и доработка на земјоделски производи, услуги на индивидуални земјоделски производители со механизација, снабдување со репроматеријали, откуп и продажба на земјоделски производи, промет со семиња, ѓубрива и други средства во земјоделството, промет со сите видови прехранбени и колонијални стоки и стока за широката потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи, промет со градежен материјал и техничко и огревно дрво, вршење на сите услуги со земјоделски машини како и транспортни возила, штедно-кредитно работење, вршење на сите услуги и пружање на стручна помош во врска со организацијата и реализацијата на земјоделското и сточарското производство.

Овластувања и одговорност на организацијата на здружен труд во правниот промет со трети лица: неограничено овластување и неограничена и потполна одговорност.

Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања: Милан Колевски, директор со неограничени права за застапување и потпишување на задругата и Зора Митева, шеф на книговодството.

Задругата во својот состав ги има следните деловни единици:

1. Деловна единица за кооперација, со седиште во село Моноспитово, Струмичко.

Предмет на работење:

— организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство, како и производството на задругарите и индивидуалните земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи;

— производство, преработка и промет со земјоделски производи, вршење услуги на индивидуалните земјоделци со механизација, снабдување со репроматеријали, откуп на земјоделски производи, вршење на сите услуги со земјоделски машини, како и транспортни возила.

2. Деловна единица — Продавница, со седиште во село Моноспитово, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет со сите видови прехранбени и колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи, промет со градежен материјал и техничко и огревно дрво.

3. Деловна единица — Продавница, со седиште во село Старо Коњарево, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет со сите видови прехранбени колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сувомесни производи, како и стока за широката потрошувачка.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 19/74. (162)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 347/73 од 5. III. 1974 година ги запиша во судскиот регистар промената на предметот на работењето и промената на лицата за потпишување на Организацијата на здружен труд за производство, откуп и преработка на тутун — Дел-

чево, со тоа што ќе обавува и угостителство и трговија, а покрај директорот организацијата ќе ја потпишува и Ленка Атанасова.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на организацијата на здружениот труд од 20. II. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 347/73. (174)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 126 од 27. IX. 1974 година го запиша во судскиот регистар престанокот на организацијата на здружен труд — Земјоделската задруга „Црвен Камен“ од село Видовиште, Кочанско поради присоединување кон „Југотутун“ — работна организација за производство, откуп и обработка на тутун, промет со тутун, земјоделски и индустриски производи — Кочани.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга бр. 1158/1 од 20. XI. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 126/74. (175)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 127/74 од 29. XII. 1975 година ја запиша во судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 203-00-79, Деловната единица — Продавница „Стоковна кука“, со седиште во Кочани, плоштад „Маршал Тито“, во составот на ОЗТ Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани, со следните податоци:

Предмет на работење:

— продажба на сите видови трговски стоки.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Извршниот одбор на ОЗТ Трговска трговија — Кочани, бр. 0201-317 од 15. VII. 1974 работна организација на големо и мало „Нова година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 127/74. (176)

СОБИРОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈА ПРИ ОЗТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Лекар специјалист — интернист — еден
2. медицинска сестра — приправник — една

УСЛОВИ:

Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

Под реден број 1:

— завршен медицински факултет со просечна оценка над 8;

— положен специјалистички испит од областа на интерна медицина;

— да познава најмалку еден од светските јазици;

— да поседува морално-политички квалитети.

Под реден број 2:

— завршено средно медицинско училиште.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Собирот на ООЗТ Клиника за реуматологија преку архивата на работната заедница Заеднички дејности при ОЗТ Медицински факултет — Скопје.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

Страна

79. Одлука за давање на кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница — — — — — 153
80. Одлука за распределба на средствата за изградба и опремување на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за 1976 година — — — — — 154
81. Одлука за утврдување на динамиката за преведување на средствата за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и земјите во развој во 1976 година — — — — — 154
82. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — — — — — 155
83. Решение за именување членови на Конкурсна комисија за избор на директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје — — — — — 155
84. Решение за разрешување од должност потсекретар во Републичкиот секретаријат за труд — — — — — 155
85. Решение за разрешување од должност советник на републичкиот секретар за правосудство — — — — — 155
86. Правилник за методологијата за следење и утврдување на штетните материи во воздухот — — — — — 155
87. Правилник за начинот и роковите за доставување на извештаите за извршените мерења, контрола и евиденција на мерењата од испуштените штетни материи во воздухот — — — — — 157
88. Упатство за начинот на водење на регистарот на загадувачите — — — — — 159

Општи акти на самоуправните интересни заедници

120. Одлука за основање на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобижност — — — — — 160
121. Одлука за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобижност — — — — — 160
122. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на основното образование за 1976 година — — — — — 161
123. Одлука за определување на основици за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на самостојните занаетчи, самостојните угостители, адвокатите и автопревозниците — — — — — 161
124. Одлука за утврдување на височината на учеството на осигурените лица — земјоделци во поднесувањето на трошоците за здравствени услуги — — — — — 162